

## ПО ДВОМЕСЕЧНИ МАЧНИ ПРЕГОВОРИ "СТОКМЕН" ВЛАДИНИОТ ТИМ

**Д**олги разговори, преговори, надмудрувања, откажувања, притисоци, стапици, условувања... Во вакви услови речиси два месеца се создаваше владиниот кабинет на идниот премиер Никола Груевски. И конечно мандатарот Груевски, по долги преговори со своите сега веќе коалициони партнери, го обелодени тимот, со кој има намера да ја препорочи



КОНЕЧНО ЌЕ ПОЧНЕ ДА РАБОТИ НОВОТО СОБРАНИЕ

колкумина веќе реализирани професионалци, се разбира, во својата работа.

### ИНТЕГРАТИВЦИТЕ СТРАВУВААТ ОД РАСПАЃАЊЕ!?

Иако идниот владин кабинет кој ќе ја предводи државата во наредните четири години е веќе готов, сепак и натаму не стивнуваат бранувањата во сега веќе опози-

# ГРУЕВСКИ СО МЛАД ЌЕ ЈА "ПРЕПОРО МАКЕДОНИЈА



■ Пишува:  
Магдалена АНДОНОВСКА

Република Македонија во наредните четири години. Мачните преговори, за тоа кои партии и со колку ресори ќе влезат во власта, кои се одвиваа во текот на овој месец, конечно завршија. Владиниот колач е поделен, а во него покрај ВМРО-ДПМНЕ како носечка партија, ќе се најдат и Демократската партија на Албанците на Арбен Џафери, Нова социјалдемократска партија на Тито Петковски, и партиите кои освоија по еден пратенички мандат, ДОМ на Лилјана Поповска и ПЕИ на Фијат Цаноски. Иако со министерски ресори нема да биде застапена, сепак поддршка на владиниот кабинет на Никола

Груевски, со своите шест пратеници ќе даде и ВМРО-НП на Љубчо Георгиевски.

Листата на министри, која лично ја обелодени мандатарот Груевски, прилично ја изненади јавноста. Пред сè, поради исклучително младиот кадар на кој идниот премиер му ја даде шансата да ја докаже својата способност да се носи со тешките предизвици, кои ќе ги донесат самите функции, но и зартаната програма што треба да се реализира а која, да потсетиме, е врзана со рокови. Најверојатно на ваков чекор Груевски се одлучил поаѓајќи од своето лично искуство кое, пак, покажа дека и со мал стаж во брокерство-



ГРУЕВСКИ ГО ОБЕЛОДЕНИ СВОЈОТ ТИМ НА СОРАБОТНИЦИ

то може да се стане најуспешен министер во една Влада, и тоа ни помалку ни повеќе туку во едно од најризичните министерства - финансиите. Очигледно тој верува во младешката енергија, но сепак како потпора во новата Влада одлучи да стави и не-

ционата ДУИ, која никако не може да ја сфати својата нова улога. Имено, партијата на Али Ахмети, не можејќи да се соочи со својата нова ситуација, на секој можен начин веќе два месеца се обидува да се наметне како доминантна албанска партија, ко-

ја по секоја цена треба да биде застапена во власта. Нивното напати и безобразно настојување да се најдат во идниот владин кабинет на Никола Груевски, само ја отслика менталната форма на оваа партија која, пак, покажа дека не само што не содржи идеолошка матрица, туку дека претставува и збир на лица кои себе си се доживуваат исклучително како владини функционери. Новонастанатата ситуација, или подобро речено опозиција, за нив очигледно претставу-

тите. Но, мандатарот Груевски, како и поголемиот дел од дипломатскиот кор во земјава, не подлегна на оваа манипулација, потенцирајќи дека протестите се апсолутно демократско право на секој поединец или група во земјава. Соочени со лошиот фитбек "диуциите" се повлекоа во своите партиски штабови, сè со цел да изнајдат нов начин за притисок врз Груевски. Најновата најјава е протест пред Собранието на Република Македонија на денот на изгласувањето на

# И КАДРИ ДУВА"

ва период, во кој не знаат што би правеле со себе (освен ако не се одметнат во планина) или, пак, страв дека токму во овој период би можело да настане распаѓање на оваа партија, која всушност и беше создадена по вештачки пат. Од таму, позицијата на власт за "диуциите" веројатно претставува единствена шанса за опстанок на партијата, која во изминативе четири години се продаваше исклучително како најпатриотска и најспособна. Но, очигледно тоа време е зад нив. Останува тоа да го сфати врвот на ДУИ кој, манипулирајќи со дел од своето гласачко тело, на температура од 40 степени, го натера да излезе на улиците и да протестира. Иако е јасно дека голем дел од излезените Албанци, судејќи според нивните изјави, не знаеја зошто протестираат, сепак беа дел од декорот на повеќето раскрсници, за разлика од функционерите на ДУИ, кои спокојно седеа во нивните партиски канцеларии, очекувајќи го резултатот од протес-

идната Влада, во кој треба да се најдат и членови на ПДП. Но? Тука очигледно е стапичата како за ПДП, така и за ДУИ, кои повеќе од сигурно веќе не можат да дејствуваат заедно, и покрај настојувањето на лидерот на "просперитетот", Абдулјади Вејсели.

## ДУИ ГИ БАРА МАНДАТИТЕ НА ПДП?!

И покрај првенствено цврсто најавуваните ставови дека ПДП останува во "љубов" со ДУИ, дури и во опозиција, сепак последните случувања на релацијата меѓу овие две партии, покажа дека се случува нешто симптоматично. Имено, приказната почна веднаш по изборите, кога мандатарот Груевски многу јасно испрати порака до ПДП дека би сакал да ги види во неговиот владин кабинет. Ваквата покана на Груевски од страна на лидерот на "просперитетот" беше протолкувана како можност за раздвојување од ДУИ, односно расцеп на опозицијата. И за да демонстри-

**Листата на министри, која лично ја обелодени мандатарот Груевски, прилично ја изненади јавноста. Пред сè, поради исклучително младиот кадар, на кој идниот премиер му ја даде шансата да ја докаже својата способност да се носи со тешките предизвици, кои ќе ги донесат самите функции, но и зацртаната програма што треба да се реализира а која, да потсетиме, е врзана со рокови. Најверојатно на ваков чекор Груевски се одлучил поаѓајќи од своето лично искуство кое, пак, покажа дека и со мал стаж во брокерството може да се стане најуспешен министер во една Влада, и тоа ни помалку ни повеќе туку во едно од најризичните министерства - финансиите. Очигледно тој верува во младешката енергија, но сепак како потпора во новата Влада одлучи да стави и неколкумина веќе реализирани професионалци, се разбира, во својата работа.**

**Сепак, играта околку враќањето на пратеничките мандати останува и натаму актуелна. Според наши неофицијални извори, целта на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, е ПДП да ги врати трите мандати, бидејќи според нивно мислење, тие се добиени благодарение на ДУИ. Токму затоа, велат нашите извори, ДУИ не отстапува од ставот да ги врати своите пратенички мандати, но потајно се надева дека тоа ќе го сторат пратениците од ПДП, бидејќи според изборната пратеничка листа, на нивно место треба да дојдат кандидати на ДУИ. Со тоа интегративците наместо сегашните четирнаесет ќе добијат седумнаесет пратенички мандати, и ќе ја зацврстат својата позиција во македонското Собрание, но и ќе имаат можност за блокада на работата на законодавниот дом, особено во делот на примената на Бадентеровото мнозинство.**



**ВЛАДАТА НАСКОРО СО НОВИ СТАНАРИ**

## **МЛАДИ И "ИЗНЕНАДУВАЧКИ" ЛИЦА ВО НОВИОТ ВЛАДИН КАБИНЕТ**

Новата Влада е готова, а она што се очекува е нејзиното официјализирање во македонското Собрание. На Никола Груевски како премиер, друштво во значајниот ресор - Министерство за внатрешни работи ќе му прави неговата десна рака, генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ, Гордана Јанкуловска, додека со парите ќе располага потпретседателот на партијата, Трајко Славевски. Младите кадри на ВМРО-ДПМНЕ, поранешниот портпарол на Владата, Антонио Милошоски, и директорот на ЈП "Водовод и канализација", Миле Јанакиески, ќе раководат со министерствата за надворешни работи и со транспорт и врски, а правдата ќе ја води досегашниот прв човек на Антикорупциската комисија, Михајло Маневски. Владејачката партија ќе има уште еден министерски ресор - Министерството за локална самоуправа во чија фотелја ќе седне Зоран Коњановски, но и потпретседатели на Владата на Република Македонија за евоинтеграции и за економски прашања, за каде што се планирани Зоран Ставрев, кој доаѓа од Светска банка и првата "транспарентка" Габриела Коневска.

На својот коалиционен партнер СПМ, мандатарот Груевски му го даде Министерството за земјоделие, со кое ќе раководи Аце Спасеновски, кој инаку работел како консултант за фармерство и земјоделие. Министерството за труд и социјала му припадна на ЛП, а ќе го води поранешниот директор на пензискиот фонд, Љупчо Мешков.

Партијата на Тито Петковски во новата Влада ќе раководи со министерствата за економија и одбрана, каде што како први луѓе се назначени Вера Рафајловска, која е сопственичка на познатата фирма "Рафајловски Консалтинг", и генералниот секретар на Евроатлантскиот клуб на Македонија, Лазе Еленовски. За оваа партија резервирано е и едно потпретседателско место во Владата, каде ќе седне професорот од Битолскиот универзитет, Живко Јанкуловски.

За албанската ДПА е резервирано местото министер за здравство, со кое ќе раководи градоначалникот на Сарај, Имер Селмани, кој по професија е доктор, но никогаш не работел во медицината. Образованието му е доделено на дипломираниот режисер, Сулејман Рушити, а културата на дипломираниот сликар Илиријан Бекири. Последниот ресор резервиран за ДПА е Министерството за екологија, во чија фотелја ќе седне правникот и координаторот на информативниот центар на Општина Теарце, Имер Алиу.

Министри без ресори во новата Влада ќе бидат Глигор Ташковиќ, директор на АМБО, кој ќе биде задолжен за странски инвестиции, Веле Самаковски, кој доаѓа од "Мајкрософт", и Аднан Кахил, кој беше пратеник во претходниот парламентарен состав.

раат единство, тие првите митинзи во знак на протест ги почнаа заедно, иако неофицијалните информации говораа дека поголем дел од членовите на ПДП сметаат дека треба да се напушти коалицијата со ДУИ, и да се прифати поканата на Груевски.

Фатен во небрано, "просперитетот" на своето последно партиско заседание се обиде на најде начин како да му се наметне на ДУИ, за тој да почне на нив да гледа не како на приврзок, туку како на сериозен партнер, кој во секој момент би можел да ја

следно што им останува на "дуициите" е да го исполнат своето ветување дека ќе работат на уривање на Владата на Груевски, со што практично ќе признаат дека ѝ припаѓаат на опозицијата.

Сепак, играта околу враќањето на пратеничките мандати останува и натаму актуелна. Според наши неофицијални извори, целта на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, е ПДП да ги врати трите мандати, бидејќи според нивно мислење, тие се добиени благодарение на ДУИ. Токму затоа, велат нашите извори,



**ДУИ И НАТАМУ ПРОТЕСТИРА!**

напушти ДУИ. Имено, ПДП донесе одлука неговите три пратеници да ги вратат пратеничките мандати во Собранието, односно да не учествуваат во неговата работа. Истото да го сторат побараа и од своите колеги од ДУИ. Но, ДУИ не се согласува со тоа! Тие ќе протестираат пред Собранието и натаму ќе се надеваат на помош од меѓународната заедница, кај која се жалат речиси секојдневно. Во таа насока, се разбира преку своите медиуми, во оптек ги пуштија информациите дека наводно дури и европретставникот за проширување, Оли Рен, барал од Груевски да се сретне со Али Ахмети, бидејќи бил загрижен за некомуникацијата меѓу нив двајца. Овие дрски лаги веднаш беа демантирани од страна на канцеларијата на Рен, но и од ВМРО-ДПМНЕ. Токму затоа очигледно по-

ДУИ не отстапува од ставот да ги врати своите пратенички мандати, но потајно се надева дека тоа ќе го сторат пратениците од ПДП, бидејќи според изборната пратеничка листа, на нивно место треба да дојдат кандидати на ДУИ. Со тоа интегративците наместо сегашните четиринаесет ќе добијат седумнаесет пратенички мандати, и ќе ја зацврстат својата позиција во македонското Собрание, но и ќе имаат можност за блокада на работата на законодавниот дом, особено во делот на примената на Бадентеровото мнозинство.

Оваа валкана игра на интегративците очигледно "просперитетот" сè уште не може да ја сфати. Но, доколку се случи да се осветат ќе имаат можност да го добијат Министерството за локална самоуправа.